



Република Македонија
Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување

Republic of Macedonia
Agency for Supervision of Fully Funded Pension Insurance

Месечен билтен 4. 2008 /

Monthly Bulletin 4. 2008



Табела 1: Дистрибуција на членството во пензиските фондови според нивнот статус
Table 1: Distribution of the Pension Fund Membership by their Status

Пензиски фонд / Pension Fund	Доброволни / Voluntary	Задолжителни / Mandatory				Вкупно / Total
		Со договор / With contract	Распределени / Allocated	Времено распределени / Temporary allocated *	Вкупно / Total	
31.03.2008						
НПФ / NPF	29.316	31.274	16.675	3.994	51.943	81.259
КБ Прв / KB Prv	35.081	32.298	17.856	4.754	54.908	89.989
ВКУПНО / TOTAL	64.397	63.572	34.531	8.748	106.851	171.248
30.04.2008						
НПФ / NPF	29.451	32.238	17.044	4.070	53.352	82.803
КБ Прв / KB Prv	35.195	33.063	18.324	4.835	56.222	91.417
ВКУПНО / TOTAL	64.646	65.301	35.368	8.905	109.574	174.220

* Осигуренициите кои задолжително членуваат во вториот столб веднаш по вработувањето, времено се распределуваат од страна на МАПАС во пензиски фонд по случаен избор, со цел да се обезбеди ојлодување на нивните средства од самиот почеток на членството во пензиски фонд. Овие осигуреници имаат рок од 3 месеци да одберат во кој пензиски фонд ќе членуваат. Доколу по истекот на тој рок, не одлучат во кој пензиски фонд ќе членуваат, тогаш остануваат членови во пензискиот фонд во кој биле времено распределени. / **The insured persons, who are mandatory members of the second pillar, have been temporarily allocated by MAPAS to a Pension Fund by a random choice immediately after their employment, to ensure that their assets will be invested from the starting day of their Pension Fund membership. These persons have the right to choose a Pension Fund to which they will approach within a 3-month period. In case they do not make the choice by their own by the end of that period, they will remain members of the pension fund to which they were temporarily allocated.**


Табела 2: Вредност на нето средствата на пензиските фондови и на сметководствените единици во пензиските фондови

Table 2: Value of the Pension Funds Net assets and the Pension Funds Accounting Units

Датум / Date	Нето средства (во милиони денари) / Net assets (in millions of denars)		Вредност на сметковод. единица / Accounting Unit Value	
	НПФ / NPF	КБ Прв / KB Prv	НПФ / NPF	КБ Прв / KB Prv
31.03.2008	1.632,47	1.983,54	112,838977	114,634945
10.04.2008	1.639,74	2.011,02	110,403618	113,497277
20.04.2008	1.636,21	2.027,07	108,694710	112,840614
30.04.2008	1.665,05	2.054,82	109,395771	113,084043

Слика 1: Вредност на нето средствата на пензиските фондови

Figure 1: Value of the Pension Funds Net assets



Слика 2: Вредност на сметководствените единици во пензиските фондови

Figure 2: Value of the Pension Funds Accounting Units

